

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 53Дт/Dt. 03.07.2025 стр/1

1.Врз

основачлен50одЗаконотзалокалнатасамоуправа(“Службенвесникна РМ” “бр.5/02) како и член 87 стац ЗодСтатутотнаОпштинатаДебар (“Службенгласникна Општината” бр.27/23 ,38/24,45/24), ГрадоначалникотнаОпштинатаДебардонесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО СОУ „28 НОЕМВРИ “ ДЕБАР ЗА 2026 ГОДИНА

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за давање согласност наГодишниот план за вработување во СОУ „28 Ноември „-Дебар за 2026 година, донесена од страна на Советот на Општината на 53^{та} седница одржананаден30.06.2025год.

Nëmbështetjetënenit

50tëLigjitpërvetadministriminlokal
Gazetazyrtare e RM ” nr. 5/02) sidh
87 paragrafi 3 tëStatutittëKomunës
 (“ Kumtesazyrtare e Komunës ” nr.
,38/24,45/24),

KryetariiKomunësDibërsolli:

K O N K L U Z I O N

**PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PË
DHËNIEN E PËLQIMIT PLANIT VJETOR
PUNËSIM NË SHMK “28 NËNTOR
DIBËR PËR VITIN 2026**

SHPALLET vendimipërdhëniep
PlanitvjektorpërpunësimnëSHMK ”28 N
“- Dibërpërvitin
miratuarngaKëshilliiKomunësDibërnëse
e 53^{te} tëmbajturnëdatë30.06.2025.

**Бр. Nr. 09-419/1
01.07.2025 год.viti
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR
Градоначалник Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.**

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 53Дт/Dt. 03.07.2025 стр/2

2. Врз основаначлен 20-а и 20-б од Закон за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/2019 и 14/2020,) и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 87 од Статутот на општина Дебар („Службен гласник на општина Дебар“ бр. 27/23,38/24,45/24), Советот на општина Дебар на 53^{та} седница одржан на ден 30.06.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО СОУ „28 НОЕМВРИ“-ДЕБАР ЗА 2026 ГОДИНА

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување во СОУ „28 Ноември“, -Дебар за 2026 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување тоа „Службен гласник на општина Дебар“.

Nëmbështetjet e nenit 20-a dhe 20-b të Ligjit për tëpunësuarit në sektorin publik („Gazeta zyrtare e RM“ nr. 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18 dhe „Gazeta zyrtare e RMV“ nr. 143/2019 и 14/2020,) dhenenit 36 të Ligjit për vet administrim lokal („Gazeta zyrtare e RM“ nr. 5/02), dhenenit 87 të Statutit të Komunës Dibër („Kumtesa zyrtare e Komunës“ nr. 27/23,38/24,45/24), Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 53^{et} të mbajtur në datë 30.06.2025 solli:

V E N D I M

**PËR DHËNIEN E PËLQIMIT
PLANIT VJETOR PËR PUNËSIM
NË
SHMK “28 NËNTORI” -DIBËR
PËR VITIN 2026**

Neni 1

JEPET PËLQIM në Planin vjetor për punësim në SHMK “28 Nëntori” - Dibër për vitin 2026.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetënga dita e shpalljes në Kumtesën zyrtare të Komunës Dibër.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 53Дт/Dt. 03.07.2025 стр/3

Бр. Nr. 08-413/3

30.06.2025 год.viti

Дебар/Dibër

локалната самоуправа ("Службен вес-
никна РМ" "бр.5/02) како и член 87 став
ЗодСтатутот на Општината Дебар
("Службен гласник на Општината" бр.27/23,
38/24,45/24),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS

Претседател, Kryetari,

Hequran Duka c.p.d.v.

Nëmbështetjetënenit

Quat spanjuc.p.d.v.

administrimin lokal ("Gazetazyr-
tare e RM " nr. 5/02)
sidhenenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës
Dibër (" Kumtesazyr-
tare e Komunës " nr.
27/23,38/24,45/24),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СТРЕТСВА ЗА
ПОМОШ**

**KONKLUDENCIA
PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR
NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE
PËR NDIHMË**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за доделување
финансиски стретсца за помош, **НЕ СЕ**
УСВОЈУВА од страна на Советот на Општината
на 53^{та} седница одржана на ден 30.06.2025 год.

SHPALLET vendimipër ndarjen e
mjeteve financiare për ndihmë, **NUK**
MIRATOHET nga Këshilli i Komunës Dibër në se-
ancën e 53^{të} të mbajtur në datë 30.06.2025.

Бр.Nr. 09-419/2

01.07.2025 год.viti

Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR

Градоначалник Kryetari,

Hequran Duka c.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 53Дт/Dt. 03.07.2025 стр/4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 53 Дт/Dt. 03.07.2025 стр/5

4. Врз основаначлен 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 5/02), и член 87 став 2 од Статутот на општина Дебар („Службен гласник на општина Дебар“ бр. 27/23) и врз основа на доставењето на барање од ДЕРВЕНИ РЕКА Бр. 0302.20 од 23.05.2025 година. Советот на општина Дебар на 53^{та} седница одржана на ден 30.06.2025 год., донесе:

ОДЛУКА

Финанциска поддршка

Член 1

Предмет на ова одлука **НЕ СЕ ОДОБРУВА** на финансиска поддршка за **ЗДРУЖЕНИЕ ДЕРВЕНИ РЕКА**

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Дебар“.

**Бр. Nr. 08-413/4
30.06.2025 год. viti
Дебар/Dibër**

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 5/02), si dhe nenit 87 paragrafi 2 të Statutit të komunës Dibër („Kumtesa zyrtare e komunës Dibër“ nr. 27/23) si dhe në bazë të kërkesës së parashtruar nga DRURI LUMIT Nr. 0302.20 datë 23.05.2025. Këshilli i komunës Dibër në seancën e 53^{te} të mbajtur në datë 30.06.2025 solli:

V E N D I M

Për mbështetje financiare

Neni 1

Lënda e këtij vendimi **NUK MIRATOHET** për mbështetje financiare PËR SHOQATEN DRURI LUMIT „

Neni 2

Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit, dhe do të shpallet në „Kumtesën zyrtare të komunës Dibër“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS

**Претседател, Kryetari,
Fuat Spahijuc.p.d.v.**

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 53Дт/Dt. 03.07.2025 стр/6

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 53Дт/Dt. 03.07.2025 стр/7

ОПШТИНА МАВРОВО
MAVROVO

08-94/2
25.06.25

АНЕКС

КОН ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Склучен на ден 25.06.2025 година помеѓу:

1. Општина Маврово и Ростуше со седиште во Ростуше, со ЕМБС 5987369 и ЕДБ4007004131850, застапувана од Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Медат Куртовски од една страна и
2. Општина Дебар, со седиште на ул. „8-ми Септември“ бр.72 со ЕМБС 5993237 и ЕДБ 4008004103616, застапувана од Градоначалникот на Општина Дебар, Хекуран Дука, од друга страна.
Овој Анекс се склучува согласно Член 10 од Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка склучен помеѓу странките на ден 05.03.2025 година и кај првата договорна страна заверен под арх.бр.09-94/1 од 05.03.2025 година, усвоена Одлука на Советот за воспоставување на меѓуопштинска соработка со бр. 08-305/14 од 25.11.2024 година и кај втората договорна страна заверен под арх.бр.03-191/1 од 05.03.2025 година.

Член 1

Потребата за склучување на овој Анекс кон Договорот за воспоставување меѓуопштинска соработка склучен на ден 05.03.2025 година, се јавува поради постоење на технички грешки на правени при изготвување на Договорот и потребата за регулирање на примената на материјалниот закон врз основа на кој ќе се водат управните постапки и поради тоа договорните страни се согласни да се изврши измена на член 1, член 2, член 3, член 5 и член 8 од Договорот за воспоставување на меѓуопштинска соработка од 05.03.2025 година.

Република Северна Македонија
Republika e Maqedonis se Veriut
ОПШТИНА ДЕБАР - KOMUNA DIBER
ГРАДОНАЧАЛНИК - KRYETARI

Архивски бр. 0504
25.06.25
10с.
25с.

ЕД Nr. 03-191/2
25.06.25 год./vll.
DEBAR - DIBER

АНЕКС

ТЕ МАРРЕВESHJES ПЕР ТЕМЕЛИМИН Е BASHKËPUNIMIT NDËRKOMUNAL

I lidhur më datë 25.06.2025, ndërmjet:

1. Komunës së Mavrovës dhe Rostushës, me seli në Rostushë, me NVS 5987369 dhe NVT 4007004131850, e përfaqësuar nga Kryetari i Komunës, z. Medat Kurtovski, nga njëra pale, dhe
2. Komunës së Dibrës, me seli në rr. "8 Shtatori" nr.72, me nr. të regjistrimit NVS 5993237 dhe NVT 4008004103616, përfaqësuar nga Kryetari i Komunës, Hekuran Duka, nga pala tjetër.
Ky Aneks lidhet në përputhje me Nenin 10 të Marrëveshjes për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal, të lidhur ndërmjet palëve më datë 05.03.2025, e cila është protokolluar: nga pala e parë me nr. Ark.09-94/1, datë 05.03.2025, sipas Vendimit të Këshillit për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal nr. 08-305/14 të datës 25.11.2024, dhe nga pala e dytë me nr. Ark. 03-191/1, datë 05.03.2025.

Neni 1

Nevoja për lidhjen e këtij Aneksi me Marrëveshjen për Bashkëpunim Ndërkomunal të datës 05.03.2025 lind për shkak të ekzistimit të gabimeve teknike gjatë hartimit të marrëveshjes fillestare si dhe nevojës për rregullimin e zbatimit të ligjit material mbi bazën e të cilit do të zhvillohen procedurat administrative. Për këtë arsye, palët kontraktuese bien dakord që të bëhen ndryshime në nenin 1, nenin 2, nenin 3, nenin 5 dhe nenin 8 të Marrëveshjes për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal të datës 05.03.2025.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА КУМТЕСА ЗЫРТАРЕ Е КОМУНЕС

Бр./ Nr. 53Дт/Дт. 03.07.2025 стр/8

Член 2

Се менува член 1 од основниот договор и во иднина истиот гласи:

„Предмет на овој договор е воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни страни – општини, согласно член 14 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002 и Службен весник на РСМ бр.202/24) и член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009), за вршење на определни работи што се во надлежност на општините, а кои се однесуваат за спроведување на постапки од областа на примена на Законот за градежно земјиште. Постапките ќе ги спроведуваат овластени службеници од општина Дебар за потребите на општина Маврово и Ростуше.“

Член 3

Се менува член 2 од основниот договор и во иднина истиот гласи:

„Двете договорни страни се договорија дека работите и работните задачи што ќе ги извршува комисијата ќе ги вршат работите од областа на водење на управни постапки кои произлегуваат од примена на Законот за градежно земјиште.“

Член 4

Се менува член 3 од основниот договор и во иднина истиот гласи:

Овластените службеници - вработени во општина Дебар се овластени да ги водат управните постапки кои веќе се заведени во системот на е-градежно земјиште за Општина Маврово и Ростуше како и водење на нови постапки поведени од подносителите на барања, по склучување на основниот Договор за меѓуопштинска соработка.

Работните задачи кои ќе ги извршуваат овластените службеници- вработени во општина Дебар ќе се состојат во целокупно водење на законски предвидените постапки односно од архивирање на предметот па се до негово завршување односно затворање на постапката во системот на е-градежно земјиште, во согласност и во рамките на законските

Нени 2

Нени 1 и маријешјес базѐ ндрышоһет дһе нѐ тѐ ардһмен до тѐ кетѐ пѐрһбajtтјен е мѐһposhtme:

“Lѐnda i kѐsaj marrѐveshjeje ѐshtѐ themellimi i bashkѐpunimit ndѐrkomunal ndѐrmmjet dy palѐve kontraktuese – komunave, нѐ пѐррuthје me nenin 14 тѐ Ligjit пѐр Vetѐqeverisје Lokale („Gazeta Zyrtare e RM“ nr. 5/2002 dhe Gazeta Zyrtare e RMV“ nr. 202/24) dhe nenin 29 тѐ Ligjit пѐр Bashkѐpunim Ndѐrkomunal („Gazeta Zyrtare e RM“ nr. 79/2009), пѐр realizimin e punѐve тѐ caktuara qѐ janѐ нѐ kompetencѐ тѐ komunave, dhe qѐ lidhen me zbatimin e procedurave sipas Ligjit пѐр tokѐn ndѐrtimore. Procedurat do тѐ zbatohen nga zyrtarѐ тѐ autorizuar тѐ Komunѐs sѐ Dibrѐs пѐр nevojat e Komunѐs sѐ Mavrovѐs dhe Rostushѐs.“

Нени 3

Нени 2 и маријешјес базѐ ндрышоһет дһе до тѐ кетѐ пѐрһбajtтјен si vijon:

“Dy palѐt kontraktuese bien dakord qѐ punѐt dhe detyrat e punѐs qѐ do ti realizojѐ komisioni do тѐ realizojnѐ punѐ nga fusha e procedurave administrative qѐ burojnѐ nga zbatim i Ligjit пѐр tokѐ ndѐrtimore.“

Нени 4

Нени 3 и маријешјес базѐ ндрышоһет дһе до тѐ кетѐ пѐрһбajtтјен si мѐ poshtѐ:

“Zyrtarѐt e autorizuar тѐ punѐsuar нѐ Komunѐn e Dibrѐs janѐ тѐ autorizuar тѐ zbatojnѐ procedurat administrative тѐ cilat tashмѐ janѐ тѐ regjistruara нѐ sistemin elektronik пѐр tokѐ ndѐrtimore пѐр Komunѐn e Mavrovѐs dhe Rostushѐs, si dhe zbatimin e procedura тѐ reja тѐ iniciuara nga parashtrues тѐ kѐrkesave pas lidhjes sѐ marrѐveshjes themelore тѐ bashkѐpunimit ndѐrkomunal.

Detyrat e punѐs тѐ cilat do ti realizojnѐ personat тѐ zyrtarѐve тѐ autorizuar – тѐ punѐsuar нѐ komunѐn Dibrѐr do тѐ пѐрфshijnѐ administrimin e plotѐ тѐ procedurave ligjore, qѐ nga arkivimi i lѐndѐs deri te пѐрfundimi dhe mbyllja e saj нѐ sistemin elektronik, нѐ пѐррuthје me autorizimet qѐ rrjedhin nga Ligji пѐр Tokѐ Ndѐrtimore, Ligji пѐр Procedurѐn e

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 53Дт/Dt. 03.07.2025 стр/9

Сопроводителен лист

овластувања определени во Законот за градежно земјиште, Законот за општа управна постапка и останатите позитивни законски прописи.

Член 5

Се брише член 5 од основниот договор за меѓуопштинска соработка.

Член 6

Се менува член 8 од основниот договор и истиот гласи:

Зборовите административни службеници - инженери членови во комисијата“ се заменуваат со „овластените службеници вработени во општина Дебар“.

Член 7

Членовите 6 станува член 5, членот 7 станува член 6, членот 8 станува член 7, членот 9 станува член 8 и членот 10 станува член 9 од основниот Договор .

Член 8

Останатите одредби од основниот Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка склучен помеѓу договорните страни, а заведен кај првата договорна страна под арх.бр.09-94/1 од 05.03.2025 година и кај втората договорна страна заведен под арх.бр.03-191/1 ос 05.03.2025 година остануваат непроменети.

Член 9

Овој Анекс кон основниот Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка влегува во правна сила од денот на неговото потпишување од страна на Договорните страни во знак на согласност за горенаведените членови.

Пргјитшме Administrative dhe aktet e tjera ligjore në fuqi.”

Neni 5

Neni 5 i marrëveshjes bazë për bashkëpunim ndërkomunal shfuqizohet.

Neni 6

Neni 8 i marrëveshjes bazë ndryshohet dhe në të ardhmen do të ketë përmbajtjen si më poshtë:
“Fjalët: 'nëpunësi administrativë – inxhinierë, anëtarë të komisionit' zëvendësohen me: 'zyrtarët e autorizuar të punësuar në Komunën e Dibrës’.”

Neni 7

Neni 6 bëhet neni 5, Neni 7 bëhet neni 6, Neni 8 bëhet neni 7, Neni 9 bëhet neni 8, Neni 10 bëhet neni 9.

Neni 8

Të gjitha dispozitat e tjera të Marrëveshjes bazë për themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal, të protokolluara nga pala e parë me nr. arkivor 09-94/1 më datë 05.03.2025 dhe nga pala e dytë me nr. arkivor 03-191/1 më datë 05.03.2025, mbeten të pandryshuara.

Neni 9

Ky Aneks i marrëveshjes për bashkëpunim ndërkomunal hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit nga të dyja palët, si dëshmi e pajtim të ndërsjellë për përmbajtjen e neneve të përmendura më lart.

Член 10

Овој Анекс е сочинет по 6 (шест) истоветни примероци, по 3(три) за секоја Договорна страна.

Градоначалник на Маврово и Ростуше
Kryetar i Komunës së Mavrovo-Rostush

Медат Куртовски
Medat Kurtovski



Neni 10

Ky Shtojcë është hartuar në 6 (gjashtë) kopje identike, 3 (tre) për secilën Palë Kontraktuese.

Градоначалник на Општина Дебар
Kryetar i Komunës së Dibrës

Хекурман Дука
Hekurman Duka



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 53Дт/Dt. 03.07.2025 стр/11

С О Д Р Ж И Н	P Ë R M B A J T J A	Стр/Faq
1.		1
З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО СОУ „28 НОЕМВРИ “ ДЕБАР ЗА 2026 ГОДИНА	K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PLANIT VJETOR PËR PUNËSIMË SHMK “28 NËNTORI” DIBËR PËR VITIN 2026	
2.ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО СОУ „28 НОЕМВРИ “-ДЕБАР ЗА 2026 ГОДИНА	V E N D I M PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PLANIT VJETOR PËR PUNËSIM NËSHMK “28 NËNTORI” -DIBËR PËR VITIN 2026	2
33 АК ЛУ ЧО К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНЦИСКИ СТРЕТСВА ЗА ПОМОШ	K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE PËR NDIHMË	3
4.ОДЛУКА Финанциска подршка	V E N D I M Për mbështetje financiare	4
5.		
ОБЈАВА	SHPALLJE	5

ИЗГОТВИСЛУЖБА ПРИ СОВЕТОТ

PËRGATITI
SHËRBIMIPRANË KËSHILLIT